

Врз основа на член 41-б став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОМЕТИ НА ДОБРА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТОТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРИМЕНИ ПРОМЕТИ НА ДОБРА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПРИМАТЕЛ НА ПРОМЕТОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, како и формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност.

Член 2

(1) Извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот се изготвува на образец „ДДВ-ИПДО“, во електронска форма.

(2) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот се изготвува на образец „ДДВ-ИПДО/П“, во електронска форма.

(2) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и

Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот

услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр.20-9088/1
28.12.2020 година
Скопје

Министер за финансии,
Dr.Fatmir Besimi, с.р.

Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот